

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.27/2011)

Врз основа на член 22 став (9) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/2010), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

ПРАВИЛНИК

за формата и содржината на годишната програма за работа на потсекторските постојани групи и на оперативната програма за техничка поддршка

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на годишната програма за работа на потсекторските постојани групи и оперативната програма за техничка поддршка.

Член 2

Годишната програма за работа на потсекторската постојана група за уредување на земјоделските пазари се содржи од:

- Вовед
- Мисија
- Визија
- Специфичност на обврски
- Задачи со цели
- Распоред на цели по приоритет и по активности
- Осврт на постигнатите резултати од минатата година
- процена на биланси на понуда и побарувачка по земјоделски производи
- процена на обсег на откупни цени по земјоделски производи.

Формата и содржината на годишната програма од ставот 1 на овој член е дадена во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Формата и содржината на оперативната програма за техничка поддршка е дадена во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Прилог 1

ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ЗА _____ ГОДИНА
НА ПОТСЕКТОРСКАТА ПОСТОЈАНА ГРУПА ЗА _____

Вовед			
Мисија			
Визија			
Специфичност на обврски			
Задачи со цели			
Распоред на цели по приоритет и по активности			
Цел/приоритет	Јануари-април	Мај-август	Септември-декември
Осврт на постигнатите резултати од минатата година			
Процена на биланси на понуда и побарувачка по земјоделски производи			
Процена на обсег на откупни цени по			

